



ПРОСПЕКТ
ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД

Силекс АД Кратово

НА
ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА
КОТАЦИЈА
НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА А.Д.СКОПЈЕ

Скопје, Април 2013

ПРОСПЕКТ

ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД

Силекс АД Кратово

НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА

НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ

1. Основни податоци

Проспектот се однесува на хартиите од вредност од издавачот **“Силекс АД Кратово** и истиот ќе се работи согласно Одредбите пропишани во Глава V-Проспект од Правилата за котација на Македонска берза А.Д. Скопје.

Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност

Назив:РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ - СИЛЕКС - АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КРАТОВО

Адреса:Гоце Делчев бр.70, Кратово

Краток назив: Силекс АД Кратово

Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот :

Издавач е Рударско индустриски комбинат - Силекс Акционерско друштво Кратово, чија основна дејност е останато рударство и вадење на камен, регистрирано во Централен Регистар на Република Македонија со ЕМБС 4031431 и седиште на улица “Гоце Делчев” бр.70 Кратово, (во понатамошниот текст Силекс АД Кратово).

Датум на изработка на Проспектот е Април 2013 година

Покровител на задолжителна котација е Централна кооперативна Банка А.Д. Скопје – Служба за работа со хартии од вредност со седиште на ул.“Градски сид” блок 9 локал 5 Скопје

Изјава за точност на податоците содржани во проспектот за Силекс АД Кратово - прилог.

Банка на издавачот

Силекс АД Кратово работи со следната банка:

Централна кооперативна банка АД Скопје

Назив и адреса на Друштвото за ревизија:

Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

Ленинова 33а/16

Скопје

Опис на родот на акциите

Основната главнина на Силекс АД Кратово е 1.196.457.000,00 денари и се состои од 451464 обични акции со номинална вредност од 85 ДЕМ.

2. Податоци за издавачот и капитал на издавачот

Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспекто е:

Рударско индустриски комбинат - Силекс Акционерско друштво Кратово, чија основна дејност е останато рударство и вадење на камен, регистрирано во Централен Регистар на Република Македонија со ЕМБС 4031431 и седиште на улица "Гоце Делчев" бр.70 Кратово, (во понатамошниот текст Силекс АД Кратово).

Тековна состојба од Централен регистар не постара од 3 дена-Прилог

Износ на вкупниот капитал

Основната главнина на Силекс АД Кратово е 1.196.457.000,00 денари и се состои од 451464 обични акции со номинална вредност од 85 ДЕМ.

Податоци за капиталот во 000 денари

податоци за капиталот	состојба: 31.12.2010 г /во 000 мкд	состојба: 31.12.2011 г /во 000 мкд
- запишан капитал:	1196457	1196457
резерви	162358	207509
акумулирана добивка	172481	144155
Добивка за финансиската година	4173	
загуба за финансиската година	0	-29576
пренесена загуба	-1178673	-1157000
Вкупно капитал и резерви:	356796	361545

	Со состојба 31.12.2010г	Со состојба 31.12.2011г
Вкупен број на хартии од вредност:	451464	451464
- обични акции:	451464	451464
- приоритетни партиципативни акции:	/	/
- приоритетни кумулативни акции:	/	/
номинална вредност на хартиите од вредност	85 DEM	85 DEM
Вкупен номинален капитал	38.374.440 DEM	38.374.440 DEM

Зголемување односно намалување на основната главнина е регулирана во членовите од член 18 до член 24 од Статутот на “Силекс” А.Д. Кратово.

Правата од обични акции се:

право на глас на собрание,
право на дивиденда, и
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на Друштвото.

Промени во структурата на капиталот за последните две години во смисла на износите на емитиран капитал и број и родови на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал НЕМА.

Должнички конвертибилни хартии од вредност НЕМА.

Лица кои поседуваат над 5% од акциите “Силекс” А.Д. Кратово со право на глас со состојба 31.12.2012 година:

Име и презиме	Процент
ЉУБИСАВ ИВАНОВ-СИНГО	54,26
ГОРАН ИВАНОВСКИ	9,4

“Силекс” А.Д. Кратово е основач на повеќе друштва и тоа:

ДРУШТВО	ОСНОВНА ГЛАВНИНА
1. СИЛПЕН ДООЕЛ	67.079.700,00 ден.
2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ	77.490.400,00 ден.
3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ	506.000,00 ден.
4. СИЛКОМ ДООЕЛ	170.800,00 ден.
5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ	17.549.160,00 ден.
6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ	75.492.395,00 ден.
7. СИЛТЕКС ДООЕЛ	99.247.000,00 ден.
8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ	152.500,00 ден.
9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
11. СИЛМОГРАДБА СТ	307.500,00 ден.
12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
16. СИЛТРАНС	307.500,00 ден.
17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА	307.500,00 ден.
18. СИЛАМС ДООЕЛ	170.800,00 ден.
19. СИЛФОР ДООЕЛ	301.500,00 ден.
20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН	332.100,00 ден.
21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС	313.000,00 ден.
ВКУПНО	341.572.855,00 ден.

Сите овие друштва влегуваат во консолидација, која е извршена согласно Законот за трговски друштва односно во консолидација со матичното друштво и сите приложени финансиски податоци се од консолидирани извештаи.

Скоро сите друштва, т.е. 20 се мали или микро друштва кои не подлежат на ревизија согласно Законот за трговски друштва, само СИЛПЕН СТ, спаѓа во групата на средни субјекти.

Финансиските извештаи на “Силекс” А.Д. Кратово за 2010 и 2011г се ревидирани консолидирани и се во прилог на овој Проспект, Финансиските извештаи за 2012 е во изработка и ќе биде готов до крајот на мај 2013 година.

“Силекс” А.Д. Кратово не е во постапка за издавање на акции.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

Основната дејност на “Силекс” А.Д. Кратово е 08.99 – Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на други места. Преку основаните друштва се занимава и со рударство, производство на сите видови полиуретански производи, патент

затварачи и позамантерија, градежништво, комунални услуги, земјоделие, сточарство, овоштарство и преработка, производство на транвентински и мермерни плочи, транспортни услуги и сектор за обезбедување на имот и лица.

Значајни нови производи НЕМА.

Приказ на приходи од продажба за последните две години:

Во 000 денари

	2010	2011
Приходи од продажба	314181	297618

Зависност од патенти, лиценци индустриски, комерцијални или финансиски договори од голема важност за работењето на “Силекс” А.Д. Кратово НЕМА.

Развој и истражување на нови производи и значајни постапки во изминатите две години НЕМА.

Судски или арбитражни постапки со значително влијание на финансиската состојба на “Силекс” А.Д. Кратово НЕМА.

Број на вработени заклучно со 31.12.2012 изнесува 359, од кои 20 се со високо образование, 110 со ССС, 126 се ВКВ, 61 се КВ, 42 се со НКВ,

Број на вработени заклучно со 31.12.2011 изнесува 369, од кои 20 се со високо образование, 115 со ССС, 126 се ВКВ, 61 се КВ, 47 се со НКВ,,

Број на вработени заклучно со 31.12.2010 изнесува 382, од кои 25 се со високо образование, 117 со ССС, 126 се ВКВ, 67 се КВ, 47 се со НКВ,,

Значителни инвестиции во основни средства и вложување во хартии од вредност на други трговски друштва за последните две години

Во текот на 2012 година вложувања од 26000 ЕУР има во акции издадени од ФК Силекс АД Кратово.

Силекс” А.Д. Кратово е друштво кое постои од 1954 година, и успешно опстојува до ден денес. Тој е основач на следните друштва:

1. СИЛПЕН ДООЕЛ
2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ
3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ
4. СИЛКОМ ДООЕЛ
5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ
6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ
7. СИЛТЕКС ДООЕЛ
8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ
9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ
10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ

11. СИЛМОГРАДБА СТ
12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ
13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ
14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ
15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ
16. СИЛТРАНС
17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА
18. СИЛАМС ДООЕЛ
19. СИЛФОР ДООЕЛ
20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН
21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС

Покрај основната дејност, друштвото преку основаните друштва се занимава и со рударство, производство на сите видови полиуретански производи, патент затварачи и позамантерија, градежништво, комунални услуги, земјоделие, сточарство, овоштарство и преработка, производство на транвентински и мермерни плочи, транспортни услуги и сектор за обезбедување на имот и лица.

“Силекс” А.Д. Кратово во гранката се наоѓа на средно место.

4. Финансиски податоци

Финансиските податоци се од консолидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 година . Коефициентите се однесуваат на период од две изминати години (2010 и 2011)

А) Вкупните средства на “Силекс” А.Д. Кратово изнесуваат:

Во 000 денари

2010	2011
1.041.823	1.012.564

Б) Вкупните обврски на “Силекс” А.Д. Кратово изнесуваат:

Во 000 денари

2010	2011
685.027	651.019

В) Добивка пред оданочување на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува:

Во 000 денари

2010	2011
4.173	-29.576

Г) Нето добивка по акција на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува:

2010	2011
9,24	/

Д) Коефициент цена /добивка на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува:

2010	2011
6,9	/

Ѓ) Коефициент цена/книговодствена вредност на акција на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува:

2011	2012
0,08	0,08

Е) Износ на исплатена дивиденда по акција на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува:
Друштвото во последните две години нема исплатено дивиденда

Ж) Дивиденден принос на “Силекс” А.Д. Кратово е Друштвото за последните две години нема исплатено дивиденда

“Силекс” А.Д. Кратово има мнозинско учество во други трговски друштва, и има консолидирани финансиски извештаи.

ДРУШТВО	ОСНОВНА ГЛАВНИНА
1. СИЛПЕН ДООЕЛ	67.079.700,00 ден.
2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ	77.490.400,00 ден.
3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ	506.000,00 ден.
4. СИЛКОМ ДООЕЛ	170.800,00 ден.
5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ	17.549.160,00 ден.

6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ	75.492.395,00 ден.
7. СИЛТЕКС ДООЕЛ	99.247.000,00 ден.
8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ	152.500,00 ден.
9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
11. СИЛМОГРАДБА СТ	307.500,00 ден.
12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ	307.500,00 ден.
16. СИЛТРАНС	307.500,00 ден.
17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА	307.500,00 ден.
18. СИЛАМС ДООЕЛ	170.800,00 ден.
19. СИЛФОР ДООЕЛ	301.500,00 ден.
20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН	332.100,00 ден.
21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС	313.000,00 ден.
ВКУПНО	341.572.855,00 ден.

5.Податоци за акциите за кои се бара котација

Задолжителната котација се однесува на 451464 обични акции со номинална вредност од 85 ДЕМ.

Правата од обични акции се:

право на глас на собрание,
право на дивиденда, и
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на Друштвото.

Собранието на акционери, соопштенијата за акционерите, правото на глас се регулирани глава 5 и 6 во членовите од член 55 до член 70, од Статутот на “Силекс” А.Д. Кратово

Исплата на дивиденда е регулирана во член 36 од Статутот на “Силекс” А.Д. Кратово

Ликвидација на “Силекс” А.Д. Кратово е регулирана во Глава 10 од Статутот на “Силекс” А.Д. Кратово.

“Силекс” А.Д. Кратово не располага со сопствени акции.

Подолу се дадени **Статистичките податоци за тргувањето со акциите на “Силекс” А.Д. Кратово**

Податоци за хв	
Издавач:	Силекс Кратово
Пазарен сегмент:	Пазар на АДПОИ - обични акции
ISIN:	MKSILK101013
***Вкупно издадени ХВ	451.464
Шифра на ХВ	SIL
Последно тргување 24.04.2013	
Максимална цена:	0,00
Минимална цена:	0,00
*Просечна цена:	66,00
Количина:	0
Промет:	0,00
Број на трансакции:	0
Последните 52 недели	
Минимална цена:	66,00
Максимална цена:	66,00
Количина:	582
Промет:	38.412,00
Број на трансакции:	2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.


Историски податоци за тргувањето

Во **2013** година со акциите на **“Силекс” А.Д. Кратово** се имаат реализирано две трансакции на ден 05.02.2013 на вкупна количина 582 акции по цена 66,00 денари т.е.на вкупен износ од 38.412,00 денари.

Во **2012** година реализирани се 3 трансакции со акциите на **“Силекс” А.Д. Кратово** на вкупна количина од 810 акции по средна цена 66,57 денари т.е.на вкупен износ од 53.920,00 денари.

Во **2011** година реализирани се 14 трансакции со акциите на **“Силекс” А.Д. Кратово** на вкупна количина од 3718 акции по средна цена 66 денари т.е.на вкупен износ од 245.414,00 денари.

Во продолжение е преглед на движење на цената на акцијата на **“Силекс” А.Д. Кратово** за последните 3 години.



6. Податоци за органите на управување на “Силекс” А.Д. Кратово е**УПРАВЕН ОДБОР****1. Претседател на Управен Одбор:**

Име и презиме	ЉУБИСАВ ИВАНОВ
Деловна адреса	ПЕНЗИОНЕР
Функција што ја врши кај издавачот	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕМА
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	Постои поврзаност со лицето Горан Ивановски – (роднинска поврзаност)
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	-Генерален директор на Силекс од 1962 година до 2004 година -Пратеник во Собрание на РМ од 2004 година до 2012 година
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Претседател на УО во Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на	НЕ

безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА -54,26 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

2. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	ГОРАН ИВАНОВСКИ
Деловна адреса	ГРАДСКИ СТАДИОН ББ СКОПЈЕ
Функција што ја врши кај издавачот	ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	Постои поврзаност со лицето Љубисав Иванов – Синго (роднинска поврзаност)
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	Генерален директор во Силекс АД Кратово Управител во ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово 2. Член во УО на Т-home Скопје
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на	НЕ

безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА- 9,40 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

3. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	МИХАИЛ ЦВЕТКОВ
Деловна адреса	ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА,, ПРОБИШТИП
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА УО
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Главен инженер за производство во Силекс АД од 1982 година до 2004 година 2.Одговорен за производство во Силпен СТ ДООЕЛ од 2004 година до 2013 година
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово 2. Член на НО во МЕПСОН Скопје
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое	НЕ

делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА- 0,16 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

4. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	МИШО ИЛИЕВСКИ
Деловна адреса	ПЕНЗИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА УО
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Инг.во производство во Иднина Кратово од 1970 година до 1972 година. 2.Заменик Генерален директор во Силекс АД од 1972 до 2004 година. 3.Технички директор во Силпен СТ ДООЕЛ Кратово од 2004 година до 2010 година.
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од	НЕ

определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА- 0,22 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

5. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	ЗДРАВКО ТОНЧЕВСКИ
Деловна адреса	ПЕНЗИОНЕР УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР. ББ КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА УО
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Во Силекс АД Кратово Заменик генерален директор до 2004 година. 2.Од 2004 година до 2006 година во Силекс Неметали СТ ДООЕЛ Директор во производство
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е	НЕ

опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА- 0,22 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

6. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	ПАНЧЕ МИЈАЛКОВСКИ
Деловна адреса	ПЕНЗИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА УО
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Раководитет Правна служба во Силекс АД од 1973 година до 2001 година 2. Управител на Заеднички служби ДООЕЛ од 2001 до 2012 година.
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое	НЕ

делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	НЕ
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

7. Член на Управен Одбор:

Име и презиме	ВЛАСТЕ САВЕВСКИ
Деловна адреса	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БРОЈ 70 КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Финансов директор во Силекс АД од 01.08.1981 година до 31.05.2004 година 2. Управител во ФК Силекс ДООЕЛ од 01.06.2004 година до 31.07.2012 година 3.Генерален директор во ФК Силекс АД од 01.08.2012 до денес
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Член во УО на Силекс АД Кратово 2. Член на УО во ЈП ХС „Злетовица,, Пробиштип 3.Надворешен Член во одбор за ревизија во ЦКБ АД Скопје 4.Член во Одбор на директори во ФК Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое	НЕ

делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА- 1,46 %
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Претседател на Надзорен Одбор:

9.1	Име и презиме	ДОБРЕ ИВАНОВ
	Деловна адреса	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 70 КРАТОВО
	Функција што ја врши кај издавачот	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НО
	Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕМА
9.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕМА
9.3	Детални податоци	
9.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Раководитет на трговија и угостителство во Силекс АД Кратово од 1977 година до 2000 година 2. Од 2001 година до денес Управител во Силкрат ДООЕЛ Кратово
9.3.2	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1.Претседател на НО во Силекс АД Кратово 2.Член во УО на ФФМ Скопје 3.Член на НО во Стопанска Комора на Македонија
9.3.3	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	НЕ
9.3.4	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за	НЕ

	вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
9.3.5	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	ДА – 1,33 %
9.4	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕМА
9.5	Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
9.6	Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

2. Член на Надзорен Одбор:

Име и презиме	МИТЕ АНДОНОВСКИ
Деловна адреса	ПАВЕЛ ШАТЕВ БРОЈ 1 КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. Од 1981 – 2005 Комерцијален директор во Силекс АД 2. Од 2005 година и денес Градоначалник на град Кратово
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	1. Член во НО на Силекс АД Кратово 2. Член на УО во ФФМ Скопје до 2012 година
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во	НЕ

последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	НЕ
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

3. Член на Надзорен Одбор:

Име и презиме	ВЛАДЕ ИВАНОВСКИ
Деловна адреса	ГРАДСКИ СТАДИОН ББ СКОПЈЕ
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Комерцијалист од 1982 до 2007 во Силекс АД 2.Од 2007 година во Магрони ДОО Скопје
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Член во НО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е	НЕ

опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	НЕ
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

4. Член на Надзорен Одбор:

Име и презиме	ЗОРАНЧО ЈАКИМОВ
Деловна адреса	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.70 КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1.Раководител на ОНО И ОСЗ од 1989-2001 2.Управител на Земсил РИК Силекс АД ДООЕЛ Кратово од 2001-2006 3.Управител на Силфор Агенција за обезбедување на лица и имот од 2006-2008 4.МВР на РМ од 2008
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Член во НО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од	НЕ

определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	НЕ
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

5. Член на Надзорен Одбор:

Име и презиме	БРАНКО ДОНЕВСКИ
Деловна адреса	НЕВРАБОТЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.82/11 КРАТОВО
Функција што ја врши кај издавачот	ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Податок за значајните активности на лицето надвор од работењето кај издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	НЕ
Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата членови на органите на управување	НЕ
Детални податоци	НЕ
Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	НЕ
Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Член во НО на Силекс АД Кратово
Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;	НЕ
Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е	НЕ

опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	
Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.	НЕ
Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.	НЕ
Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;	НЕ
Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.	НЕ

7. Развојни перспективи

Имајќи го во предвид работењето и остварените финансиски резултати во 2012 година во СИЛЕКС АД Кратово од една страна; можност за пласман и наплата во наредните 3 (три) години, конкуренцијата на пазарот, зависно од увоз на репроматеријал и стабилност на целокупното стопанство во земјата од друга страна, во компанијата Силекс АД Кратово се предвидува:

1. Во наредните 3 (три) години да се остане со истиот асортиман на производство, но со подобрување на квалитетот.
2. Најголем проблем за зголемување на производството и услугите е можноста за наплата. Сигурноста на наплата добиена од направените анализи во комерцијалниот сектор е главен фактор за зголемување на производството.
3. Услов за подобрување во работењето односно, остварување на поголем профит е и намалување на направените трошоци во работењето.

Секако дека и други фактори имаат влијание во работењето.

Се предвидува просечна маржа во работењето од 10 %.

На основа претходните предвидувања во наредните 3 (три) години се очекуваат следните показатели и резултати во работењето:

- Во 2013 година во однос на 2012 година се очекува 5 % зголемување на производство и услуги ; намалување на нематеријални трошоци за 0,8 % и зголемување на материјални трошоци во работење за 4 %.
- Во 2014 година во однос на 2013 година се очекува 6 % зголемување на производство и услуги, намалување на нематеријални трошоци за 0,96 % и зголемување на материјални трошоци за 4,5 %.
- Во 2015 година во однос на 2014 година се очекува зголемување на производство и услуги за 8 % намалување на нематеријални трошоци за 1,27 % и зголемување на материјални трошоци за 5,5 %.

На основа овие параметри се очекуваат следните финансиски резултати :

Ред. бр	Опис	Остварени во 2012	Планирано		
			2013	2014	2015
1.	Приходи	291.498	306.073	324.437	350.392
2.	Расходи	326.912	284.192	302.203	328.471
3.	Добивка	/	21.881	22.234	21.921
4.	Загуба	35.414	/	/	/

Доколку се остварат планираните резултати, од остварените добивки се предвидува покривање на загуби од поранешни години и вложувања во опрема и ново производство.

8. Финансиски извештаи

Финансиските извештаи (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран извештај за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи) на **“Силекс” А.Д. Кратово** за 2010 година и 2011 година се ревидирани консолидирани и се во прилог на овој Проспект, консолидираниот финансиски извештај за 2012 година е во изработка и ќе биде готов до крајот на мај 2013 година.

9. Издавање и дистрибуција на Проспектот

Проспектот и дополнителните информации за проспектот нема да се издадат, огласат или бидат во циркулација се додека не се одобрени од страна на Македонска Берза А.Д. Скопје.

После одобрувањето од Берзата, Проспектот јавно ќе се издаде и стави на располагање (во електронска и печатена форма и бесплатно) на јавноста:

- а) во Берзата
- б) во седиштето на **“Силекс” А.Д. Кратово**
- в) во седиштето на Централна кооперативна банка АД Скопје

Копии од Проспектот заедно со копиите на последните ревидирани финансиски извештаи за последните две години ќе бидат на располагање на адресите дадени погоре.

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО

КОНСОЛИДИРАНИ

Финансиски извештаи

за годината што завршува на 31.12.2012 год
со Извештај на независните ревизори

Скопје, мај 2013

Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	3-5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за промените во капиталот	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон финансиските извештаи	10-22



**BAKER TILLY
MAKEDONIJA**

Ul: Leninova 33a/16
P.O. Box 462
1000 Skopje
Tel: +389 2 2463 140
Fax: +389 2 2463 063

Извештај на независниот ревизор

До Раководството и акционерите на РИК СИЛЕКС АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Компанијата РИК СИЛЕКС АД Скопје (компанија), кои што го вклучуваат Консолидираниот Биланс на состојба на ден 31 Декември 2012 година, Консолидираниот Биланс на успех, Консолидираниот Извештај за промените во капиталот и Консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што завршува на тој датум, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие Консолидирани финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување. Оваа одговорност вклучува: креирање, имплементирање и одржување на внатрешна контрола релевантна за изготвување и објективно презентирање на такви финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни погрешни прикажувања било како резултат на измама или грешка; избор и примена на соодветни сметководствени политики и донесување на разумни сметководствени проценки соодветни на околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие Консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат

проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали тие се настанати поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Компанијата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за целта за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Компанијата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството како и оценка на севкупната презентација на финансиски извештаи. Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за квалификувано мислење

Компанијата со состојба 31.12.2012 год. извршила попис на залихите при што била утврдена состојба на залихите во вредност од 244.336 илј. денари. Ние не бевме присутни на извршениот попис бидејќи бевме назначени за ревизори по датумот на извршениот попис. Заради природата и комплексноста на залихите, ние не бевме во состојба со алтернативни постапки да добиеме разумно уверување за вредноста на залихите на датумот на известување.

Квалификувано мислење

Според наше мислење, освен за ефектите прашањето изнесено во делот „Основ за квалификувано мислење“, финансиските извештаи на компанијата, во сите материјално значајни аспекти, ја презентираат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 Декември 2012 година, како и нејзината финансиска успешност, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско известување што се применуваат во Република Македонија


Обрнување на внимание

Во текот на 2012 год. од страна на УЈП беше извршена контрола за пресметување и плаќање на Данокот на додадена вредност за претходните 4 години, при што се утврдени сосема незначајни неправилности. Таква контрола досега не била извршена за Данокот од добивка и Персоналниот данок, заради што обврските по овие даноци во овие финансиски извештаи не можат да се сметаат за конечни. Со оглед дека, според досегашната пракса, толкувањето на УЈП за одредени прашања во врска со овие даноци понекогаш не се целосно во согласност со законските прописи во Република Македонија, можни се идни дополнителни даночни оптоварувања кои не можат со разумна сигурност да се предвидат.



Скопје, 31.05.2013

Овластен ревизор

Димитар Андоновски



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА
БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје



СИЛЕКС АД КРАТОВО

**Консолидиран
БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

на ден 31.12.2012
(во илјада денари)

	Белешка	2012	2011
СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема		1.010.768	996.705
акумулирана амортизација		-449.253	-422.837
Сметководствена вредност	5.1.	561.516	573.868
Нематеријални средства	5.2.	0	1.567
Долгорочни вложувања		2.158	28.377
Вкупно нетековни средства		563.673	603.812
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Парични средства и еквиваленти	5.3.	3.980	3.780
Побарувања	5.4.	280.216	269.343
Финансиски вложувања	5.5.	23.768	0
Залихи	5.6.	244.336	135.629
Вкупно тековни средства		552.299	408.752
ВКУПНИ СРЕДСТВА		1.115.973	1.012.564
КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
		2012	2011
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан Капитал		1.196.457	1.196.457
Резерви		181.287	207.509
Акумулирана добивка		153.267	144.155
Добивка за финансиска година			
Загуба за финансиска година		-35.415	-29.576
Пренесена загуба		-1.203.929	-1.157.000
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		291.667	361.545
ОБВРСКИ			
Нетековни обврски	5.7.	4.494	11.921
Тековни обврски	5.8.	819.811	639.098
ВКУПНИ ОБВРСКИ		824.306	651.019
ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		1.115.973	1.012.564

СИЛЕКС АД КРАТОВО

**Консолидиран
БИЛАНС НА УСПЕХ**

за годината што завршува на 31.12.2012
(во илјада денари)

	Белешка	2012	2011
Приходи од продажба	6.1	271.319	297.618
Трошоци на продажба	6.2	-284.463	-323.807
Бруто добивка		-13.144	-26.189
Оперативни приходи	6.3	17.804	29.281
Оперативни расходи	6.4	-32.642	-32.748
Оперативна добивка		-27.982	-29.656
Финансиски приходи	6.5	707	4.967
Финансиски расходи	6.6	-8.140	-4.887
Добивка (-) Загуба пред одданочување		-35.415	-29.576
Данок од добивка			
Нето добивка/ (-) Загуба пред одданочување		-35.415	-29.576

СИЛЕКС АД КРАТОВО

КОНСОЛИДИРАН
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината што завршуваа на 31.12.2012

	2012	2011
А.Готовински текови од деловни активности	45.556	-200.742
Нето добивка/загуба по оданочување	-35.415	-29.576
Амортизација	27.263	26.319
Зголемување/намалување на залихи	-108.707	46.801
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	-10.873	-222.466
Зголемување/намалување на останати побарувања	0	0
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	173.287	-21.820
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	0	0
Други епарични трансакции		0
Б.Готовински текови од инвестициони активности	-37.930	-11.405
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	-14.063	-11.405
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-23.866	
Зголемувања/намалувања на долгорочни побарувања	0	
Зголемувања/намалувања на краткорочни финансиски вложувања	0	
В.Готовински текови од финансиски активности	-7.427	-1.470
Зголемување на капиталот		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-7.427	-1.470
Стекнување на малцински интереси		
Исплатени дивиденди	0	
Откуп/продажба на сопствени акции	0	
Зголемување/намалување на паричните средства	199	-213.617
Парични средства на почетокот на годината	3.780	217.397
Парични средства на крајот на годината	3.980	3.780

СИЛЕКС АД КРАТОВО

консолидиран ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

за период 01.01. до 31.12.2012

(во илјади денари)

О П И С	Акционер. Капитал (Удели)	Резерви	Акумул. добивка	Акумул. загуба	ВКУПНО
Почетно салдо	1.196.457	207.509	144.155	-1.186.576	361.545
Нова емисија				0	0
Нето добивки и загуби непризнаени во биланс на успех		-26.222	9.112	-17.353	-17.110
Дивиденди	0	0	0	0	0
Откуп на сопствени акции		0	0	0	0
Нето добивка (загуба) во пресметковниот период		0	0	-35.415	-35.415
Салдо на 31.12.2012	1.196.457	181.287	153.267	-1.239.344	291.667

БЕЛЕШКА 1.
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1. РЕГИСТРАЦИЈА:

Компанијата е регистрирана во Централниот регистер на РМ подрачна единица Кумуаново под бр. 4031431

2. АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ

НАЗИВ	Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС АД Кратово
СКРАТЕН НАЗИВ	СИЛЕКС АД КРАТОВО
АДРЕСА	Ул. Гоце Делчев бб, Кратово
ОПШТИНА	Кратово
ВИД НА СОПСТВЕНОСТ	Акционерска
БРОЈ НА АКЦИОЕНРИ	625
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА 1 АК.	42,6 Еуро
ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ	19.235.308
ДАТУМ НА ОСНИВАЊЕ	26.06.1995
ШИФРА НА ДЕЈНОСТ	08.99 Останато рударство и вадење камен
ЕМБС	4031431
ЕДБ	4014955100676
ОСНОВНА ГЛАВНИНА МКД	1.196.457.000
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА РАБОТНИЦИ	359
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ	034-481-481
ДИРЕКТОР	Горан Ивановски
ПРЕСМЕТКОВНА ГОДИНА	2012
ПЕРИОД НА БИЛАНС НА УСПЕХ	01.01.2012- 31.12.2012
ДЕН НА БИЛАНС НА СОСТОЈБА	31.12.2012

БЕЛЕШКА 2

2.1.ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Компанијата се изготвени врз основа Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се применуваат во Република Македонија од 01.01.2010 год. а кои беа објавени на 29.12.2009 год. во Сл. Весник бр. 159/2009 год. во Правилникот за водење сметководство. Основните поставки на МСФИ се дадени подолу:

Пресметковна основа

Финансиските извештаи се подготвени во сметководство засновано на пресметковна основа. Според ваква основа ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат тогаш кога тие ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени.

Континуитет

Финансиските извештаи се подготвени под претпоставката дека Компанијата ќе продолжи со работа во непредвидливо траење односно дека Компанијата нема намера да го ликвидира или значајно да го намали своето работење.

Споредливост

Во 201 година Компанијата применува конзистентна сметководствена политика во однос на претходниот период, како и во однос на другите друштва во Република Македони

2.2. ИЗБРАН МЕТОД НА КОНСОЛИДАЦИЈА

Консолидацијата е извршена согласно Законот за трговски друштва односно во консолидација спрема матичното друштво се влезени друштвата во кои матичното друштво има контрола во управувањето и тоа

ДРУШТВО	Основна главнина
1 СИЛПЕН ДООЕЛ	67.079.700
2 НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ	77.490.400
3 СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ	506.000
4 СИЛКОМ ДООЕЛ	170.800
5 ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ	1□.549.100
6 ЗЕМСИЛ ДООЕЛ	75.492.395
7 СИЛТЕКС ДООЕЛ	99.247.000
8 ДОБРА ВОДА ДООЕЛ	152.500
9 СИЛПЕН СТ ДООЕЛ	307.500
10 НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ	307.500
11 СИЛМОГРАДБА СТ	307.500
12 СИЛКОМ СТ ДООЕЛ	307.500
13 ЗАЕДИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ	307.500
14 ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ	307.500
15 СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ	307.500
16 СИЛТРАНС	7.108.900
17 ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА	307.500
18 СИЛФОР ДООЕЛ	307.500
19 СИЛЕКС ТРАВЕРТИН	332.100
20 СИЛТРАНС ЕКСПРЕС	313.000
21 ФК СИЛЕКС	1.612.000

Според избраниот метод, консолидираните финансиски извештаи претставуваат збир од поединечните финансиски извештаи на контролираните друштва, по претходна елиминација на трансакциите кои биле извршени во рамките на групата односно меѓу учесниците во консолидацијата.

БЕЛЕШКА 3.

Основни сметководствени политики и проценки

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи за 2012 година се изнесени подолу:

3.1. Нетековни средства

Како нетековни средства се класифицираат недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и долгорочни вложувања

Нетековните средства се признаваат во билансот на состојба кога друштвото има доказ дека ги поседува истите, извесно е дека од нив ќе остварува идни економски користи а трошоците за нивното стекнување можат објективно да се измерат.

Средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и за акумулирана загуба поради оштетувања.

3.1.1. Набавната вредност на недвижностите постројките и опремата и нематеријалните средства, се мери според трошоците за негово стекнување и тоа:

- вредноста на средството по фактура од добавувачот
- царините и даноците кои не се рефундираат од државата
- транспортните трошоци
- трошоци за подготовка на просторот
- трошоци за монтажа и хонорари за стручни лица.

3.1.2. Нематеријалните средства во билансот на состојба вклучуваат вложувања во туѓи објекти и се прикажуваат по нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Трошоците по камати за кредити кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства како и последователните издатоци поврзани некоја ставка на овие средства се капитализираат. Останатите трошоци по основ на позајмици и последователни издатоци кои не можат да се идентификуваат за некоја ставка на недвижности постројки и опрема и нематеријално средства се евидентираат како трошок на периодот.

Овие средства се амортизираат со праволиниска метода, со примена на стапки по соодветни амортизациони групи кои се одредени според корисниот век на траење на овие средства а усогласени со националната Номенклатура на средствата за амортизација и на годишните амортизациони стапки (Сл. весник (64/02 и 98/02)

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

Амортизацијата почнува да се пресметува следниот месец откако средството е ставено во употреба на база на набавната вредност на основното средство.

Во 2012 година пропишаните стапки на амортизација на недвижностите постројките и опремата кои се во примена се:

	Стапки на амортизација 2012	Корисен век (год)
1. Недвижности	2,5 - 10 %	10-40
2. Постројки и опрема	10- 20%	5-10
3. Деловен инвентар	20 - 25%	4-5
4. Транспортни средства	10- 25%	4-10

Амортизацијата на вложувањето во туѓи објекти се пресметува со примена на праволиниска метода во период од 5 год. колку што е времето на важењето на договорот за наем, односно по стапка од 20%.

3.1.3. Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.1.4. Како долгорочни вложувања Компанијата ги евидентира вложувањата во удели и акции кои нема намера да ги отуѓи во следниот пресметковен период. Во почетокот тие се евидентираат според трошоците за набавка а понатаму на секој следен ден на билансот на состојба според објективна вредност таму каде што е тоа применливо.

3.2. Тековни средства

Како тековни средства Компанијата ги класифицира оние средства кои во следниот пресметковен период можат лесно да се трансформираат во паричен облик. Тоа се пари и парични еквиваленти, побарувањата и залихите

3.2.1. Пари и парични еквиваленти

Како пари и паричните еквиваленти се сметаат пари во банка и пари во благајна Парите и паричните еквиваленти, во билансот на состојба се вреднуваат според номиналната вредност

како на денарските така и на странските средства трансферирани во денари на денот на билансирањето

3.2.2. Побарувања

Во побарувањата се класифицираат побарувања по основ на продажба, побарувањата од државата по основ на даноци и други јавни давачки, побарувањата од вработени и побарувања за позајмици. Побарувањата се вреднуваат според нивната фактурна вредност на денот на билансот на состојба. Побарувањата постари од 3 години се отпишуваат на товар на расходите во билансот на успех во висина на вкупниот износ на ненаплатените побарувања.

За отписот на побарувања, со исклучок на побарувањата на судски ликвидирани купувачи, се зголемува даночната основа во даночниот биланс.

Како сомнителни побарувања се сметаат ненаплатени побарувања постари од три години.

Компанијата не врши резервирања на трошоци во врска со сомнителни побарувања.

3.2.3. Залихи

Во Билансот на состојба залихите се искажуваат во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди по набавната вредност или по нето реализационата вредност, во зависност од тоа која е пониска од нив. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација.

Нето реализационата вредност ја вклучува проценетата продажна цена, намалена проценетите трошци за довршување и проценетите трошоци за подготвување на нивната продажба. Намалувањето на вредноста на залихите се книжи на товар на расходите во тој период.

Сметководствените политики за потрошокот на залихите се пресметува според методата на просечни цени.

3.3. Нетековни обврски

Во билансот на состојба како нетековни обврски се класифицираат обврски кои достасуваат за плаќање по една година од денот на билансирањето. Сите нетековни обврски од претходните периоди кои стасуваат за плаќање во следниот пресметковен период се рекалсифицираат во тековни обврски.

Во нетековни обврски спаѓаат: Долгорочни обврски по заеми во земјата и странство и други долгорочни обврски: обврски спрема добавувачи, вложувачите и други финансиски интотуции.

3.4 Тековни обврски

Како краткорочни обврски се искажуваат сите обврски кои доспеваат за наплата 12 месеци по денот на билансот на состојба и тоа:

- обврски спрема добавувачите во земјата и странство
- обврски спрема банки и други финансиски институции
- обврски за учество во добивката
- обврски спрема вработени
- обврски спрема државата за даноци и придонеси

Овие обврски се вреднуваат во висина на добиените документи по извршените трансакции (фактури, договори, каматни листи).

Застарените обврски се отпишуваат во корист на оперативните приходи во билансот на успех. Како застарени обврски се сметаат обврски постари од 3 години а не се утужени и обврски по кои било постигнато спогодба.

3.5. Финансиски инструменти и управување со ризици

Финансиските инструменти вклучуваат како средства така и обврски и главнина во согласност со суштината на договорените одредби на инструментот.

Финансиските инструменти почетно се признаваат по набавната вредност. Последователното мерење на финансиските инструменти се прави во согласност со индивидуалните политики за секоја конкретна ставка.

Пристапот на друштвото во управување со ризиците е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазари при што се настојува да се изнајде начин за минимизирањена потенцијалните негативни ефекти.

3.6. Капитал

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осовачот запишан во Централниот регистар на РМ
- сопствени удели кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат
- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (загуби) од материјалните средства и финансиските средства расположиви за продажба
- законски резерви како издвојување 15 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигна 20% од запишаниот капитал.
- тековната добивка (загуба) е добивката (загубата) што се добива од билансот на успех по оданочување.
- Акумулирана (загуба) ги вклучуваат задржаните добивки (непокриените загуби) од претходните периоди

3.7 Приходи од продажба

Во билансот на успех се врши разграничување на:

- Приходи од продажба на учиноци кои се во врска обавување на основната дејност
- Оперативни приходи
- Финансиски приходи

Генерално приходите од продажба на стоки (учиноци) се признаваат кога кумулативно ќе се исполнат следниве услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајни ризици и користи од сопственоста на испорачаните стоки
- друштвото нема виситнска контрола на продадени стоки

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

- приходите можат веродостојно да се измерат
- од приходите е вероватно дека ќе пристигнат приливи на средства
- трошоците во врска со продажбата можат веродостојно да се измерат
- постојат докази дека продажната трансакција била извршена

Во **оперативни приходи** се вклучуваат приходи кои не се во врска со основната дејност на друштвото но сепак редовно се случуваат и можат да претставуваат значајна ставка како: приходи од наемнини, отпис на обврски, приходи од наплатени отпишани побарувања, приходи од продажба на постојани средства

Во **финансиски приходи** се вклучуваат воглавно приходи од финансиски трансакции (камати на депозити, курсни разлики)

За неевидентираниите приходи од поранешни години се зголемува акумулираната добивка или намалува акумулиранта загуба.

Учеството на придружните друштва кои што ја сочинуваат групата во остварување на приходот е следново

	ДРУШТВО	%
1	СИЛПЕН СТ ДООЕЛ	61,41
2	НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ	14,09
3	СИЛТРАНС	7,03
4	СИЛКОМ ДООЕЛ	3,38
5	СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ	2,75
6	ЗАЕДИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ	2,17
7	СИЛФОР ДООЕЛ	1,80
8	ЗЕМСИЛ ДООЕЛ	1,50
9	СИЛЕКС ТРАВЕРТИН	1,35
10	ФК СИЛЕКС	0,86
11	СИЛТРАНС ЕКСПРЕС	0,81
12	СИЛПЕН ДООЕЛ	0,81
13	ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА	0,01
14	ДОБРА ВОДА ДООЕЛ	0,00
15	ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ	0,00
16	ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ	0,00
17	НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ	0,00
18	СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ	0,00
19	СИЛТЕКС ДООЕЛ	0,00
20	СИЛМОГРАДБА СТ	0,00
21	СИЛКОМ СТ ДООЕЛ	0,00

3.8. Признавање на расходите

Расходите се признаваат според принципот на спротиставување со приходите.

Расход во тековната година не се признава доколку истиот е во врска со некој веќе признаен приход од претходните периоди и во овие случаи се корегира акумулираната добивка (загуба)

Доколку некој расход кој потекнува од претходен период не може да се спротистави (идентификува) со некој приход, тогаш расходот целосно се признава во тековниот период.

Расходите се мерат според:

- * набавната вредност на продадените трговски стоки,
- * нето износот на платениот надоместок за услуги од други,
- * расход на трговска стока во висина на набавната вредност,
- * отпис на основни средства во висина на неамортизираната вредност на средството.

3.9. Резервирања

Резервирањата се признаваат кога друштвата има обврска за плаќање како резултат на минат настан односно кога е веројатно дека од друштвото ќе биде побарано подмирување на обврска која што со голема сигурност може да се предвиди.

Признаетиот износ како резервирање ја претставува најдобрата проценка на издатокот предвиден за подмирување на обврската на датумот на билансот на состојба.

Друштвото не врши резервирање на издатоци за доведување на изнајмениот деловен простор во првобитна состојба бидејќи смета дека бараното резервирање нема да има материјално значајно влијание врз финансиските извештаи.

3.10. Даноци

3.10.1. Данок од добивка

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица
- трошоци на вработени кои не се признани како трошоци за даночни цели во ЗДД
- репрезентација и спонзорства над предвидениот лимит според ЗДД
- отпишани побарувања
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл)
- Амортизација повисока од амортизација пресметана по пропорционална метода
- Преостаната сегашна вредност на основните средства отпишани без одобрение на Управата за јавни приходи
- Исплатена дивиденда
- извршени резервирања

3.10.2. Данок на додадена вредност

Данок на додадена вредност се плаќа на месечна даночна основа: продажна вредност во која не е вклучен данокот, според општа даночна стапка од 18 % и повластена даночна стапка од 5 %.

3.11. Пресметување на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсни разлики

Сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање се пресметани по нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметката на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.12. Плати и други надоместоци на вработени

Нето платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на исплатената плата, намален за персонално годишно даночно ослободување.

Другите придонеси од плата (Пензиско, здравство и вработување) од 27.9 % се плаќаат на даночна основа која е збир на нето плата плус персонален данок.

4. Финансиски извештаи

Во 2012 година друштвото изготвило :

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промената во главнината
- Белешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности

5. Објаснувачки белешки кон билансот на состојба

5.1. Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјиште	Згради	Постројки и опрема	Други материјални средства	ВКУПНО
Набавна вредност 31.12.2011	238	781.903	194.790	19.774	996.705
Амортизација 31.12.2011	0	-217.253	187.589	-17.995	-422.837
Вредност на 31.12.2011	238	564.650	7.201	1.779	573.868
ПРОМЕНИ ВО 2012					
Набавна вредност 01.01.2012	238	781.903	194.790	19.774	996.705
Набавени		1.488		35.088	36.576
Отуѓени, раходовани			-22.513		-22.513
Состојба на 31.12.2012	238	783.391	172.277	54.862	1.010.768
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2011	0	-217.253	187.589	-17.995	-422.837
Тековна амортизација 2012		-16.850	-6325	-4.088	-27.263
Намалување (отуѓување, расход)			30.605		30.605
Состојба на 31.12.2012	0	-238.482	156.984	-53.787	-449.253
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2012	238	544.909	15.293	1.075	561.516

5.2. Долгорочни вложувања

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Вложувања во акции (удели) во поврзани субјекти	0	20.672
2	Долгорочни заеми на поврзани субјекти	297	297
3	Вложувања во акции (удели) во банки и други трг. Друштва	1.861	1.861
4	Вложувања во хартии од вредност (долгорочни)	0	
5	Други долгорочни вложувања	0	5.547
	ВКУПНО	2.158	28.377

5.3. Парични средства и еквиваленти

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Пари на сметки во банка	487	2.988
2	Пари на издвоени сметки	0	0
3	Пари во денарска благајна	105	78
4	Пари на девизна сметка	2.423	714
5	Пари во девизна благајна	965	0
	ВКУПНО	3.980	3.780

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

5.4. Побарувања

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Побарувања од поврзани друштва.	0	0
2	Побарувања од купувачи салдо	152.710	99.714
3	Побарувања од купувачи во странство салдо	28.199	27.054
4	Одобрено позајмици и заеми	8.104	73.911
5	Побарувања за ДДВ	1.058	0
6	Други побарувања од државата	532	30.996
7	Побарувања од вработени	46.369	621
8	Однапред наплатени трошоци	43.244	37.047
ВКУПНО		280.216	269.343

5.5. Вложувања

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Краткорочни кредити на поврзани друштва	23.768	0
ВКУПНО		23.768	0

5.6. Залихи

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Залиха на трговска стока на 31.12.	0	2.199
2	Залиха на готови производи	47.876	46.209
3	Отстапување од ценi	36	0
4	Стоки во туѓ склад	2.738	0
5	Залиха на трговски стоки во продавница на 31.12.	4.631	3.607
6	ДДВ во залиха на 31.12.	1.770	967
7	Вкалкулирана разлика во цени	-1.039	-953
8	Залиха на материјали	80.686	83.600
9	Залиха на ситен инвентар и авто гуми	107.639	0
ВКУПНО		244.336	135.629

5.7. Нетековни обврски

Р.б.	ОПИС	2012	2011
1	Долгорочни обврски спрема добавувачи	2.888	11.921
2	Долгорочни обврски по заеми и кредити	0	0
3	Одложени даночни обврски	0	0
4	Други долгорочни обврски	1.606	0
ВКУПНО		4.494	11.921

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

5.8. Тековни обврски

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Обврски спрема добавувачи	150.129	87.239
2	Обврски спрема добавувачи од странство	128.889	27.324
3	Обврски за нефактурирана стока	0	0
4	Обврски спрема поврзани субјекти	0	700
5	Обврски за заеми и кредити	240.743	214.968
6	Обврски за аванси, депозити и гаранции	74.454	65.628
7	Обврски за даноци	180.284	129.042
8	Обврски спрема вработени	17.943	86.828
9	Други обврски	523	523
10	Незаработени приходи	26.846	26.846
ВКУПНО		819.811	639.098

6.Објаснувачки белешки кон билансот на успех

6.1 Приходи од продажба

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Приходи од продажба на производи и услуги во земјата	178.675	189.527
2	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во странство	92.644	107.632
3	Други приходи од продажба	0	459
ВКУПНО		271.319	297.618

6.2. Трошоци на продажба

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Амортизација	27.263	26.319
2	Плати	67.586	77.431
3	Потрошено материјали	139.419	185.090
4	Потрошена енергија	22.725	24.046
5	Транспортни услуги	87	12
6	Услуги за одржување	5.116	5.377
7	Набавна вредност на продадени стоки	20.532	22.808
8	Набавна вредност на продадени материјали	3.401	
9	Промена на залихите	-1667	-17.276
ВКУПНО		284.463	323.807

6.3. Оперативни приходи

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Приходи од продадени материјали, рез. делови и отпадоци	179	234
2	Вишоци	2	0
3	Добивки од наплатени отпишани побарувања и обврски	0	2
4	Останати приходи	17.623	29.045
ВКУПНО		17.804	29.281

РИК „СИЛЕКС“ АД КРАТОВО
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи

6.4. Оперативни расходи

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	ПТТ Трошоци (телефон, интернет)	1.826	2.140
2	Закуп	500	132
3	Услуги од надворешни правни и физички лица	2.927	0
4	Други услуги	1.626	2.753
5	Отпис на ситен инвентар	885	1.394
6	Канцелариски и административни трошоци	3.066	0
7	Трошоци за вработени по колек. договор	283	1.710
8	Трошоци за репрезентација, пропаганда и спонзорства	1.108	7.852
9	Осигурување	161	125
10	Други даноци	7.240	1.976
11	Банкарски услуги и платен промет	2.235	2.826
12	Други нематеријални трошоци	4.575	7.315
13	Кусоци, казни и други слични надоместоци на трошоци	50	0
14	Дополнително утврдени и непредвидени трошоци	6.159	4.525
ВКУПНО		32.642	32.748

6.5. Финансиски приходи

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Приход од камати од неповрзани друштва	586	1.204
2	Приходи од курсни разлики од неповрзани друштва	121	0
3	Останати финансиски приходи	0	3.763
ВКУПНО		707	4.967

6.6. Финансиски расходи

Р.бр.	ОПИС	2012	2011
1	Камати од работење со поврзани субјекти	0	0
2	Курсни разлики од работење со поврзани субјекти	388	287
3	Останати финансиски расходи од поврзани субјекти	0	0
4	Камати од работење со неповрзани субјекти	7.753	4.600
ВКУПНО		8.140	4.887

7. Настаните што се случиле по денот на билансот на сотојба

По периодот од 31 Декември 2012 година, до денот на издавањето на ревизорскиот извештај не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале нужна промена на финансиските извештаи.

РИК АД СИЛЕКС КРАТОВО

КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2011 СО
ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СКОПЈЕ, Јуни 2012

3	ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
	ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
5	Биланс на состојба
6	Биланс на успех
7	Извештај за паричните текови
8	Извештај за промени во главнината
9-21	Образложениења кон финансиските извештаи



Извештај на независниот ревизор

До Раководството на РИК АД СИЛЕКС Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на РИК СИЛЕКС АД, Кратово ("Друштвото"), кои го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 Декември 2011 година, Билансот на успех, Извештајот за промените во капиталот, и Извештајот за паричните текови за годината што завршува на тој датум, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за консолидираниите финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи согласно Меѓународните Стандарди за финансиско известување како и за интерната контрола релевантна за изготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи ослободени од материјално порешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди, Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално порешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објективирањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од прикажувањата на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кора ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да објектува ревизорски постапки којшто се соодветни во околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за квалификувано мислење

Ние бевме назначени за ревизори на Друштвото на 31.05.2012 год. и не бевме во можност да го набљудуваме како физичкиот попис на залихите на крајот на 2011 год. на матичното Друштво и на придружните Друштва така и пописот на крајот на 2010 год. Со оглед дека не бевме во можност, количината на залиха на 31.12.2011 год. да ја утврдиме со користење на други ревизорски постапки, не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех за 2011 година, билејки состојбата на залихите

на почетокот и крајот на година може да влијаат на резултатите од работењето и паричните текови.

Друштвото не извршило разгранување на вредноста на земјиштето од зградите иако во многу случаи била завршена постапката за добивање на имотни листови. Ние не бевме во можност да утврдиме која е вредноста на земјиштето и колку ова разгранување би влијаело на добивката односно загубата во билансот на успех.

Квалификувано мислење


Освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, конolidираните финансиски извештаи на друштвото во сите материјално значајни аспекти ја прикажуваат објективно, финансиската успешност од работењето на друштвото, финансиската состојба и движењето на паричните текови за годината што завршува на 31.12.2011 год. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во РМ.

Други прашања

Како што е наведено во општите податоци од Белешките кон финансиските извештаи од 21 придружни друштва кои влегуваат во консолидацијата, во 20 друштва не била извршена ревизија на финансиските извештаи бидејќи како мали и микро субјекти не подлежат на ревизија согласно Законот за трговски друштва

Скопје, 30 Јуни 2012

Овластен ревизор
Димитар Андоновски



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА
БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје

СИПЕКС АД КРАТОВО

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

КОНСОЛИДИРАН

на ден

31.12.2011

(во илјада денари)

СРЕДСТВА		Белешка		2011	2010
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА					
Недвижности, постројки и опрема				996,705	631,058
акмулирана амортизација				-422,837	-396,518
Сметководствена вредност	5.1.			573,868	234,540
Нематеријални средства				1,567	63
Долгорочни вложувања	5.2.			28,377	360,516
Вкупно нетековни средства				603,812	595,119
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и еквиваленти	5.3.			3,780	217,397
Побарувања	5.4.			269,343	46,877
Залихи	5.5.			135,629	182,430
Вкупно тековни средства				408,752	446,704
ВКУПНИ СРЕДСТВА				1,012,564	1,041,823
КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ					
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ					
Запишан Капитал				1,196,457	1,196,457
Резерви				207,509	162,358
Акмулирана добивка				144,155	172,481
Добивка за финансиска година				-29,576	0
Залуга за финансиска година				-1,157,000	-1,178,673
Пренесена залуга				361,545	356,796
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ				11,921	13,391
Нетековни обврски	5.5.				
Тековни обврски	5.6.			639,098	671,636
ВКУПНИ ОБВРСКИ				651,019	685,027
ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ				1,012,564	1,041,823

за годината што завршува на 31.12.2011
(во илјада денари)

БИЛАНС НА УСПЕХ КОНСОЛИДИРАН

Белешка		2011	2010
Приходи од продажба	6/1	297,618	314,181
Трошоци на продадени учиноци	6/2	-323,807	-281,194
Бруто добивка		-26,189	32,987
Оперативни приходи	6/3	29,281	5,234
Оперативни расходи	6/4	-32,748	-33,676
Финансиски приходи	6/5	4,967	4,744
Финансиски расходи	6/6	-4,887	-5,116
Добивка (-) Залуга пред оданочување		-29,576	4,173
Данок од добивка			
Нето добивка/ (-) Залуга пред оданочување		-29,576	4,173

КОНСОЛИДИРАН

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината што завршува на 31.12.2011

2011	2010
А.Готовински текови од деловни активности	247,828
Нето добивка/загуба по оданочување	4,173
Амортизација	25,759
Зголемување/намалување на залихи	-13,272
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	238,232
Зголемување/намалување на останати побарувања	0
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	-7,064
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	0
Отписи и купоци (вишоци)	0
Б.Готовински текови од инвестиционни активности	-37,195
Директни набавки на материјални и нематеријални средства	-11,405
Продажба на материјални и нематеријални средства	-37,195
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	0
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања	0
В.Готовински текови од финансиски активности	3,013
Зголемување на капиталот	-1,470
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	3,013
Стекнување на малцински интереси	0
Исплатени дивиденди	0
Откуп/продажба на сопствени акции	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-213,617
Парични средства на почетокот на годината	217,397
Парични средства на крајот на годината	217,397

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

за период 01.01. до 31.12.2011

(во илјади денари)

О П И С	Почетно салдо	1,196,457	0	162,358	176,654	1,178,673	356,796
Акционер. капитал (Удели)							
Премии							
Резерви							
Акмул. добивка							
Акмул. загуба							
ВКУПНО							
Нова емисија		0	0			0	0
Нето добивки и загуби непризнаени во биланс на успех		0	0	45,151	-32,497	21,673	34,327
Дивиденди		0	0	0	0	0	0
Откуп на сопствени акции		0	0	0	0	0	0
Нето добивка (загуба) во пресметковниот период			0	0	0	-29,576	0
Салдо на 31.12.2011		1,196,457	0	207,509	144,156	1,186,576	361,545

БЕЛЕШКА 1.
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ПОДАТОЦИ

1. РЕГИСТРАЦИЈА:

Друштвото е регистрирано во Централниот регистер на РМ подрачна единица Кумуаново под бр. 4031431

2. АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ

НАЗИВ НА ДРУШТВОТО	Кратово
СКРАТЕН НАЗИВ	СИЛЕКС АД КРАТОВО
АДРЕСА	Ул. Гоце Делчев бб, Кратово
ОПШТИНА	Кратово
ВИД НА СОПСТВЕНОСТ	Приватна
СОПСТВЕНИК	Според Акционерска книга
ДАТУМ НА ОСНИВАЊЕ	26.06.1995
ШИФРА НА ДЕЈНОСТ	08.99 Останато рударство и вадење камен
ЕМБС	4031431
ЕДБ	4014955100676
ОСНОВНА ГЛАВНИНА МКД	1.196.457.000
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА РАБОТНИЦИ	359
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ	034-481-481
ДИРЕКТОР	Горан Ивановски
ПРЕСЕТКОВНА ГОДИНА	2011
ПЕРИОД НА БИЛАНС НА УСПЕХ	01.01.2011- 31.12.2011
ДЕН НА БИЛАНС НА СОСТОЈБА	31.12.2011

БЕЛЕШКА 2

2.1.ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на претпријатието се изготвени врз основа Меѓународните стандарди за финансиско извештување (МСФИ) кои се применуваат во Република Македонија од 01.01.2010 год. а кои беа објавени на 29.12.2009 год. во Сл. Весник бр. 159/2009 год. во Правилникот за водење сметководство. Основните поставки на МСФИ се дадени подолу:

Пресметковна основа

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени во сметководство засновано на пресметковна основа. Според ваква основа ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат тогаш кога тие ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени.

Континитет

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени под претпоставката дека друштвото ќе продолжи со работа во непредавливно траење, односно дека друштвото нема намера да го ликвидира или значајно да го намали своето работење.

Споредливост

Во 2011 година претпријатието применува конзистентна сметководствена политика во однос на претходниот период, како и во однос на другите друштва во Република Македонија.

2.2. ИЗБРАН МЕТОД НА КОНСОЛИДАЦИЈА

Консолидацијата е извршена согласно Законот за трговски друштва односно во консолидација спрема матичното друштво се влезени друштвата во кои матичното друштво има контрола во управувањето и тоа

Основа	ДРУШТВО
1, СИЛЕН ДООЕЛ	67.079.700
2, НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ	77.490.400
3, СИЛМОГРАФА ДООЕЛ	506.000
4, СИЛКОМ ДООЕЛ	170.800
5, ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ	17.549.160
6, ЗЕМСИЛ ДООЕЛ	75.492.395
7, СИЛТЕКС ДООЕЛ	99.247.000
8, ДОБА ВОДА ДООЕЛ	152.500
9, СИЛЕН СТ ДООЕЛ	307.500
10, НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ	307.500
11, СИЛМОГРАФА СТ	307.500
10, СИЛКОМ СТ ДООЕЛ	307.500
13, ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ	307.500
14, ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ	307.500
15, СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ	307.500
16, СИЛТРАНС	307.500
17, ДОБА ВОДА НАДОБА	307.500
18, СИЛМС ДООЕЛ	170.800
19, СИЛФОР ДООЕЛ	301.500
20, СИЛТЕКС ТРАВЕРТИН	332.100
21, СИЛТРАНС ЕКСПРЕС	313.000
ВКУПНО	341.572.855

Според изборниот метод, консолидираните финансиски извештаи претставуваат збир од поединечните финансиски извештаи на контролираните друштва, по претходна елиминација на трансакциите кои биле извршени во рамките на групата односно меѓу учесниците во консолидацијата.

Бидејќи освен СИЛПЕКС СТ кои според тековната состојба од Централниот регистер на РМ е среден субјект сите други друштва се мали или микро друштва кај истите не било извршена ревизија на финансиските извештаи во 2011 год.

Пресметковна основа

Финансиските извештаи се подготвени во сметководство засновано на пресметковна основа. Според ваква основа ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат тогаш кога тие ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени.

Континуитет

Финансиските извештаи се подготвени под претпоставката дека друштвото ќе продолжи со работа во непредвидливо траење односно дека друштвото нема намера да го ликвидира или значајно да го намали своето работење.

Споредливост

Во 2011 година друштвото применува конзистентна сметководствена политика во однос на претходниот период, како и во однос на другите друштва во Република Македонија.

БЕЛЕШКА 3.

Основни сметководствени политики и проценки

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи за 2011 година се изнесени подолу:

3.1. Нетековни средства

Како нетековни средства се класифицираат недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и долгорочни вложувања

Нетековните средства се признаваат во билансот на состојба кога друштвото има доказ дека ги поседува истите, извесно е дека од нив ќе остварува идни економски користи а трошоците за нивното стекнување можат објективно да се измерат.

Средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и за акумулирана загуба поради оштетувања.

3.1.1. Набавната вредност на недвижностите постројките и опремата и нематеријалните средства, се мери според трошоците за негово стекнување и тоа:

- вредноста на средството по фактура од добавувачот
- царините и даноците кои не се рефундираат од државата

- транспортните трошоци
- трошоци за подготовка на просторот
- трошоци за монтажа и хонорари за стручни лица.

3.1.2. Нематеријалните средства во билансот на состојба вклучуваат вложувања во туѓи објекти и се прикажуваат по нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација.

Трошоците по камати за кредити кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства како и последователните издатоци поврзани некоја ставка на овие средства се капитализираат. Останатите трошоци по основ на позајмици и последователни издатоци кои не можат да се идентификуваат за некоја ставка на недвижностите постројки и опрема и нематеријално средства се евидентираат како трошок на периодот.

Овие средства се амортизираат со праволиниска метода, со примена на стапки по соодветни амортизациони групи кои се определени според корисниот век на траење на овие средства а усогласени со националната Номенклатура на средствата за амортизација и на годишните амортизациони стапки (Сл. весник (64/02 и 98/02) Амортизацијата почнува да се пресметува следниот месец откако средството е ставено во употреба на база на набавната вредност на основното средство.

Во 2011 година пропишаните стапки на амортизација на недвижностите постројките и опремата кои се во примена се:

Стапки на амортизација 2011			Корисен век (год)
1. Недвижности	2,5 - 10 %	10-40	
2. Постројки и опрема	10- 20%	5-10	
3. Деловен инвентар	20 - 25%	4-5	
4. Транспортни средства	10- 25%	4-10	

Амортизацијата на вложувањето во туѓи објекти се пресметува со примена на праволиниска метода во период од 5 год. колку што е времето на важењето на договорот за наем, односно по стапка од 20%.

3.1.3. Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога определени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава за губа од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да

произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.1.4. Како долгорочни вложувања друштвото ги евидентира вложувањата во удел и акции кои нема намера да ги отуѓи во следниот пресметковен период. Во почетокот тие се евидентираат според трошоците за набавка а понатаму на секој следен ден на билансот на состојба според објективна вредност таму каде што е тоа применливо. Во 2011 год. друштвото нема евидентирано вакви вложувања.

3.2. Тековни средства

Како тековни средства друштвото ги класифицира оние средства кои во следниот пресметковен период можат лесно да се трансформираат во паричен облик. Тоа се пари и парични еквиваленти, побарувањата и залихите

3.2.1. Пари и парични еквиваленти

Како пари и паричните еквиваленти се сметаат пари во банка и пари во благајна. Парите и паричните еквиваленти, во билансот на состојба се вреднуваат според номиналната вредност како на денарските така и на странските средства трансферирани во денари на денот на билансирањето

3.2.2. Побарувања

Во побарувањата се класифицираат побарувања по основ на продажба, побарувањата од државата по основ на даноци и други јавни давачки, побарувањата од вработени и побарувања за позајмици. Побарувањата се вреднуваат според нивната фактурна вредност на денот на билансот на состојба. Побарувањата постари од 3 години се отпишуваат на товар на расходиите во билансот на успех во висина на вкупниот износ на ненаплатените побарувања. За отписот на побарувања, со исклучок на побарувањата на судски ликвидирани купувачи, се зголемува даночната основа во даночниот биланс. Како сомнителни побарувања се сметаат ненаплатени побарувања постари од три години. Друштвото не врши резервирања на трошоци во врска со сомнителни побарувања.

3.2.3. Залихи

Во Билансот на состојба залихите се искажуваат во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди по набавната вредност или по нето реализационата вредност, во зависност од тоа која е пониска од нив. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и нето реализационата вредност ја вклучува проценетата продажна цена, намалена проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци за подготвување на нивната продажба. Намалувањето на вредноста на залихите се книжи на товар на расходиите во тој период.

Сметководствените политики за потрошокот на залихите се пресметува според методата на просечни цени.

3.3. Нетековни обврски

Во билансот на состојба како нетековни обврски се класифицираат обврски кои достасуваат за плаќање по една година од денот на билансирањето. Сите нетековни обврски од претходните периоди кои стасуваат за плаќање во следниот пресметковен период се рекалсифицираат во тековни обврски.

Во нетековни обврски спаѓаат: Долгорочни обврски по заеми во земјата и странство и други долгорочни обврски: обврски спрема добавувачи, вложувачите и други финансиски институции.

3.4 Тековни обврски

Како краткорочни обврски се изаказуваат сите обврски кои доспеваат за наплата 12 месеци по денот на билансот на состојба и тоа:

- обврски спрема добавувачите во земјата и странство
- обврски спрема банки и други финансиски институции
- обврски за учество во добивката
- обврски спрема вработени
- обврски спрема државата за даноци и придонеси

Овие обврски се вреднуваат во висина на добиените документи по извршените трансакции (фактури, договори, каматни листи).

Застарените обврски се отпишуваат во корист на оперативните приходи во билансот на успех.

Како застарени обврски се сметаат обврски постари од 3 години а не се утужени и обврски по кои било постигнато спогодба.

3.5. Финансиски инструменти и управување со ризици

Финансиските инструменти вклучуваат како средства така и обврски и главнина во согласност со суштината на договорените одредби на инструментот.

Финансиските инструменти почетно се признаваат по набавната вредност. Последователното мерење на финансиските инструменти се прави во согласност со индивидуалните политики за секоја конкретна ставка.

Пристапот на друштвото во управување со ризиците е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар при што се настојува да се изнајде начин за минимизирањена потенцијалните негативни ефекти.

3.6. Капитал

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осоваочот запишан во Централниот регистар на РМ
- сопствени уделни кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат

- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (заруби) од материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба
- законски резерви како издвојување 15 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигна 20% од запишаниот капитал.
- тековната добивка (заруба) е добивката (зарубата) што се добива од билансот на успех по оданочување.
- Акмулирана (заруба) ги вклучуваат задражаните добивки (непокриените заруби) од претходните периоди

3.7 Приходи од продажба

Во билансот на успех се врши разграничување на:

- Приходи од продажба на уиноци кои се во врска обавување на основната дејност
- Оперативни приходи
- Финансиски приходи

Генерално приходите од продажба на стоки (уиноци) се признаваат кога кумулативно ќе се исполнат следниве услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајни ризици и користи од сопственоста на испорачаните стоки
- друштвото нема виситиска контрола на продадени стоки
- приходите можат веродостојно да се измерат
- од приходите е вероватно дека ќе пристигнат приливи на средства
- трошоците во врска со продажбата моажат веродостојно да се измерат
- постојат докази дека продажната трансакција била извршена

Во оперативни приходи се вклучуваат приходи кои не се во врска со основната дејност на друштвото но сепак редовно се случуваат и можат да претставуваат значајна ставка како: приходи од наемнини, отпис на обврски, приходи од наплатени отпишани побарувања, приходи од продажба на постојани средства

Во финансиски приходи се вклучуваат воглавно приходи од финансиски трансакции (камати на депозити, курсни разлики)

За неевидентираните приходи од поранешни години се зголемува акмулираната добивка или намалува акмулираната заруба.

3.8. Признавање на расходите

Расходите се признаваат според принципот на спротиставување со приходите. Расход во тековната година не се признава доколку истиот е во врска со некој веќе признаен приход од претходните периоди и во овие случаи се корепира акмулираната добивка (заруба)

Доколку некој расход кој потекнува од претходен период не може да се спротистави (идентификува) со некој приход, тогаш расходот целосно се признава во тековниот период.

Расходите се мерат според:

- * набавната вредност на продадените трговски стоки,
- * нето износот на платениот надоместок за услуги од други,
- * расход на трговска стока во висина на набавната вредност,
- * отпис на основни средства во висина на неамортизираната вредност на средството.

3.9. Резервирања

Резервирањата се признаваат кога друштвата има обврска за плаќање како резултат на минат настан односно кога е веројатно дека од друштвото ќе биде побарано подмирување на обврска која што со голема сигурност може да се предвиди.

Признаеиот износ како резервирање ја претставува најдобрата проценка на издатокоот предвиден за подмирување на обврската на датумот на билансот на состојба.

Друштвото не врши резервирање на издатоци за доведување на изнајменит деловен простор во првобитна состојба бидејќи смета дека бараното резервирање нема да има материјално значајно влијание врз финансиските извештаи.

3.10. Даноци

3.10.1. Данок од добивка

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица
- трошоци на вработени кои не се признани како трошоци за даночни цели во 31.12
- резервантација и спонзорства над предвидениот лимит според 31.12
- отпишани подкупувања
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл)
- Амортизација: повиокока од амортизација пресметана по пропорционална метода
- Преостаната сегашна вредност на основните средства отпишани без одобрение на Управата за јавни приходи
- Исплатена дивиденда
- извршени резервирања

3.10.2. Данок на подадена вредност

Данок на подадена вредност се плаќа на месечна даночна основа: продажна вредност во која не е вклучен данокот, според општа даночна стапка од 18 % и повластена даночна стапка од 5 %.

3.11. Пресметување на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсни разлики

Сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање се пресметани по нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметката на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.12. Плати и други надоместоци на вработени

Нето платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на исплатената плата, намален за персонално годишно даночно ослободување. Другите придонеси од плата (Пензиско, здравство и вработување) од 27.9 % се плаќаат на даночна основа која е збир на нето плата плус персонален данок.

4. Финансиски извештаи

Во 2011 година друштвото изготвило :

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промената во главнината
- Забелешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности

5. Објаснувачки белешки кон билансот на состојба

5.1. Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјиште	Згради	Постројки и опрема	Основно стадо, нас	ВКУПНО
Набавна вредност 31.12.2010	238	422,652	192,181	15,986	631,058
Амортизација 31.12.2010		-201,453	-180,858	-14,207	-396,518
Вредност на 31.12.2010	238	221,199	11,323	1,779	234,540
ПРОМЕНИ ВО 2011					
Набавна вредност 01.01.2010	238	422,652	192,181	15,986	631,058
Набавени		359,251	4,319	3,788	367,358
Отуѓени, расходовани			-1710		-1,710
Состојба на 31.12.2011	238	781,903	194,790	19,774	996,705
АКУМУЛИРАНА АМОТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2010	0	-201,453	-180,858	-14,207	-396,518
Тековна амортизација 2011		-15,800	-6,731	-3,788	-26,319
Намалување (отуѓување, расход)					0
Состојба на 31.12.2011	0	-217,253	-187,589	-17,995	-422,837
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2011					
Состојба на 31.12.2011					
Состојба на 31.12.2011					

Од вкупните вложувања се елиминирани вложувањата во поврзаните субјекти од 341,572 илј. денари

5.3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

Р.б.	ОПИС	2011	2010
1	Пари на сметки во банка	2,988	4,036
2	Пари во денарска благајна	78	0
3	Пари на девизна сметка	714	0
3	Комерцијални и благајнички записи	0	116,669
4	Хартии од вредност расположиви за прод.	0	96,692
	ВКУПНО	3,780	217,397

5.4.	Побарувања	P.6.	ОПИС	ВКУПНО	
				2011	2010
1	Побарувања од купувачи од земјата			99,714	30,353
2	Побарувања од купувачи во странство			27,054	10,775
3	Други побарувања од државата			30,996	5,135
4	Побарувања од вработени			621	614
5	Одобрено позајмици и заеми			73,911	0
6	Однанапред платени трошоци			37,047	0
ВКУПНО				269,343	46,877
5.5.	Залихи	P.6.	ОПИС	ВКУПНО	
				2011	2010
1	Залиха на незавршено производство 31.12.			0	0
2	Залиха на трговска стока на 31.12.			2,199	81,124
3	Залиха на готови производи			46,209	74,451
4	Остаткување од цени			0	0
5	Трговски стоки во продавница			3,607	1,973
6	Вкакулиран ДДВ во залиха			967	33
7	Вкакулирана разлика во цени			-953	-1,030
8	Аванси за материјали и трг. стоки			36	36
9	Залиха на материјали			83,564	25,843
ВКУПНО				135,629	182,430
5.6.	Нетековни обврски	P.6.	ОПИС	ВКУПНО	
				2011	2010
1	Долгорочни обврски по заеми во земјата			11,921	1,657
2	Долгорочни обврски по заеми во странство			0	0
3	Други долгорочни обврски			0	11,734
ВКУПНО				11,921	13,391
5.7.	Тековни обврски	P.6p.	ОПИС	ВКУПНО	
				2011	2010
1	Обврски спрема добавувачи			87,239	103,688
2	Обврски спрема добавувачи од странство			27,324	24,059
3	Обврски за нефактурирана стока			0	0
4	Обврски спрема поврзани субјекти			700	700
5	Обврски за заеми од кредитни институции			214,968	0
6	Други обврски за заеми			523	523
7	Обврски за аванси, депозити и гаранции			65,628	60,772
8	Обврски за меници и чекови			0	0
9	Обврски за даноци			129,042	275,290
10	Обврски спрема вработени			86,828	87,094
11	Други обврски			0	92,664
12	Незавработени приходи			26,846	26,846
ВКУПНО				639,098	671,636

6. Објаснувачки белешки кон билансот на успех

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА		ОПИС		2011	2010
P.бр.		ОПИС		2011	2010
6.1	ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА			297,618	314,181
1	Приходи од продажба на производи и стоки, во земјата			189,527	95,640
2	Приходи од продажба на производи и стоки, во странство			107,632	51,509
3	Приходи од продажба на услуги во земјата			0	112,783
4	Приходи од продажба на услуги во странство			0	53,683
5	Одобрено рабати и попусти			0	0
5	Други приходи од продажба			459	566
				297,618	314,181
6.2	ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ УЧИНОЦИ			323,807	281,194
P.бр.		ОПИС		2011	2010
1	Потрошени материјали			185,090	150,180
2	Потрошена енергија			24,046	22,170
3	Транспортни услуги			12	530
4	Услуги за одржување			5,377	2,035
5	Набавна вредност на продадени стоки			22,808	16,826
6	Расходи на продадени стоки			-17,276	-14,044
7	Промена во залихите			26,319	25,759
9	Амортизација			77,431	77,738
10	Плати			323,807	281,194
				323,807	281,194
6.3	Оперативни приходи			29,045	5,232
P.бр.		ОПИС		2011	2010
2	Приходи од учество во вложувања во неповрзани субјекти			234	0
5	Капитални добивки			29,045	5,232
6	Приходи од отпис на обврски			2	2
				29,045	5,232
6.4	Оперативни расходи			2,140	2,056
P.бр.		ОПИС		2011	2010
1	ПТТ Трошоци (телефон, интернет)			2,140	2,056
2	Закуп			132	132
3	Други услуги			2,753	4,146
4	Отпис на ситен инвентар			1,394	1,463
5	Трошоци за вработени по колек. договор			1,710	2,834
6	Трошоци за перформанса и пропанада			7,852	7,337
7	Осигурување			125	0
8	Други даноци			1,976	2,846
9	Банкарски услуги и платен промет			2,826	2,535
10	Други нематеријални трошоци			7,315	7,458
11	Дополнително утврдени трошоци			4,525	2,869
				32,748	33,676

6.5	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	ОПИС	2011	2010
1	Приходи по основ на камати и курсни разлики		1,204	1,061
2	Приходи од субвенции дотации и сл.		3,744	2,966
3	Други приходи		19	717
ВКУПНО			4,967	4,744

6.6	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Р.бр.	ОПИС	2011	2010
		1	Курсни разлики од работење со поврзани субјекти	287	0
		2	Други финансиски расходи од поврзани субјекти	0	0
		3	Редовни камати од работење со неповрзани субјекти	4,600	2,908
		4	Затезни (казнени) камати	0	1,399
		5	Курсни разлики од работење со неповрзани субјекти	0	809
			ВКУПНО	4,887	5,116

7. Трансакции со поврзани странки

Како трансакции со поврзани субјекти се третираат трансакции помеѓу друштвата основани од РИК АД СИЛЕКС од кратово а наброени во делот за општи податоци од овие белешки. Во 2011 год. се остварени следниве трансакции:

Како купувач/добавувач закупен износ од 70.189 илј. денари
Во финансиски трансакции закупен износ од 11.955 илј. денари

8. Управување со ризици

Друштвото според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на следново:

Пазарен ризик

Пазарниот ризик кој може да се дефинира како можност за губење на постојните купувачи, може да се случи доколку се изгубат доминантните купувачи. Со оглед на општата светска и европска криза овој ризик е се по присутен

Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции со странска валута кои произлегуваат од користење на услуги, набавка на залихи од странски компании и користење на странски кредити и домашни кредити, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото е изложено на можни флукутации на странска валута, кои сепак во најголем дел се во Евра, чиј валутен

курс е релативно стабилен. Сепак ризикот од курсни разлики постои кај кредити договорени во странски валути.
Со оглед на тоа дека кај нас не постојат соодветни финансиски инструменти и политики за избегнување на овој ризик, ни друштвото нема донесено посебна политика за управување со овој ризик

Ризик од каматна стапка

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматната стапка, кој се однесува на користените кредити договорени по варијабилна стапка. Со оглед на тоа дека друштвото во 2011 не користеше кредити со варијабилна каматна стапка, не постои изложеност на овој вид на ризик.

Кредитен ризик

Друштвото има значајни побарувања од купувачите од земјава, странство, што претставува ризик од загуби заради невозможност истите да ги платат навремено или воопшто да не ги платат.

Друштвото нема изградено посебна политика за управување со овој вид на ризик.

9. Настанни што се случиле по денот на билансот на состојба

По периодот од 31 Декември 2011 година, до денот на издавањето на ревизорскиот извештај не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале нужна промена на финансиските извештаи.